

Врз основа на член 68 став2 од Уставот на Република Македонија,
Укажувајќи на алармантната состојба со опстанокот на Дојранското Езеро,
Знаејќи дека езерото е дел од нашето природно наследство и наша обврска кон идните генерации,

Свесни дека без директни мерки од страна на државата и координирана општествена активност, спасот на Дојранското Езеро е невозможен,

Утврдувајќи ја потребата од водење директна и активна еколошка политика кон ова наше Езеро и

Тргувајќи од неопходноста за давање општи насоки за спас на Дојранското Езеро,
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 20 септември 1995 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

I

1. Собранието на Република Македонија констатира дека врз основа на бројни причини предизвикани од природните услови, но и од човековата негрижа, Дојранското Езеро е во процес на постапно изумирање и губење на својство на езеро.

2. Вкупното количество вода во Езерото од некогашните околу 280 милиони м³, денес се проценуваат на само околу 100 милиони м³ или околу една третина од поранешното количество вода.

Оваа состојба мошне негативно влијае врз опстанокот на Езерото и врз нарушувањето на еколошкиот систем во регионот и пошироко.

3. Покрај овие последици, причинети се и поголеми штети на туризмот, угостителството и рибарството од што традиционално опстојува поголем дел од населението во крајбрежјето и регионот.

II

4. Собранието на Република Македонија утврдува дека Република Македонија има интерес за опстанок на Дојранското Езеро.

За оваа цел укажува дека е неопходна координирана активност на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и други државни институции, како и соработка со заинтересираните невладини и неполитички здруженија и организации.

5. Проблемот на спасот и опстанокот на Дојранското Езеро треба да се уреди со посебен закон и со тековни мерки од страна на Владата на Република Македонија.

III

6. Собранието на Република Македонија укажува на потребата на Владата на Република Македонија да предложи донесување на закон за заштита на Дојранското Езеро во кој ќе се предвиди решение за заштита на Езерото преку дотур на нови води или во соработка со Република Грција да предложи соодветно решение за заштита на Дојранското Езеро.

7. Потребно е Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија да преземат мерки за запознавање на соодветните меѓународни институции и организации со еколошка катастрофа на Дојранското Езеро и да пристапат кон посоодветна интернационализација на овој проблем.

Проблемот за спасот и заштитата на Езерото треба да биде дел од пакетот на преговори со Република Грција.

8. За решавање на овој еколошки проблем се потребни соодветни финансиски средства кои треба да се обезбедат од повеќе извори (Буџетот на Република Македонија, местен самопридонес, меѓународни фондови за еколошки намени, средства од заинтересирани правни и физички лица, па дури и меѓународно задолжување).

9. Политиката утврдена со оваа резолуција треба да биде еден од приоритетите на Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија во водење на развојната и тековната политика.

IV

10. Оваа резолуција ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3189/1
20 септември 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.